

Државната комисија за жалби по јавни набавки врз основа на член 130 од Законот за јавните набавки, одлучувајќи по жалбата на жалителот „СЛОБОДЕН ПЕЧАТ“ ДОО Скопје, изјавена против содржината на огласот и тендерската документација изготвена по Огласот за јавна набавка од мала вредност бр. 19188/2021 за набавка услуги - објавување на огласи во дневен весник на договорниот орган ЈЗУ Општа болница Велес, врз основа на член 160 став (1) точка 1 и став (2), (3), (4) и (5) и член 166 став (7) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019 и „Службен весник на Република С. Македонија бр. 87/2021), на 50-та Седница одржана на ден 17.11.2021 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. СЕ ЗАПИРА постапката по жалбата на жалителот „СЛОБОДЕН ПЕЧАТ“ ДОО Скопје, изјавена против содржината на огласот и тендерската документација изготвена по Огласот за јавна набавка од мала вредност бр. 19188/2021 за набавка услуги - објавување на огласи во дневен весник на договорниот орган ЈЗУ Општа болница Велес.

2. Се задолжува договорниот орган на жалителот да му ги надомести трошоците на жалбената постапка во висина од 250,00 денари на име административна такса и надомест за водење на постапка во висина од 3.080,00 денари, **во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.**

3. Заклучокот на Државната комисија за жалби по јавни набавки **е конечен по извршената достава.**

Образложение

Договорниот орган, спровел постапка за јавна набавка по Огласот за јавна набавка од мала вредност бр. 19188/2021 за набавка услуги - објавување на огласи во дневен весник и донел одлука за јавна набавка од 10.11.2021 година.

Незадоволен од содржината на огласот и тендерската документација, жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки поднесе економскиот оператор „СЛОБОДЕН ПЕЧАТ“ ДОО Скопје.

Во одговорот на жалба договорниот орган наведува дека ги прифаќа забелешките од жалбата од страна на жалителот и согласно тоа изготвил Одлука за поништување на постапката.

Државната комисија по извршениот увид до документацијата од досието на постапката на ЕСЈН утврди дека договорниот орган ја поништил постапката со донесување на Одлука за поништување на постапката бр.05-59/6 од 16.11.2021 година.

Оттука, Државната комисија разгледувајќи ги доказите кои се дел од досието на постапката на ЕСЈН, постапи согласно член 160 став (1) точка 1 од Законот за јавните набавки во кој е наведено: „(1) Државната комисија во жалбената постапка може да: 1. ја запре жалбената постапка“.

Согласно член 166 став (7) од Законот за јавни набавки: „(7) Во случај на целосно усвојување на жалбата, договорниот орган е должен на подносителот на жалбата да му ги надомести оправданите трошоци за постапката.“.

Упатство за правно средство: Согласно член 170 од Законот за јавните набавки и член 26 од Законот за управните спорови, против овој заклучок незадоволната странка може да поднесе тужба до Управниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на заклучокот.

Бр.09-1134/4

17.11.2021 год.

С к о п ј е

**ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Кирил Каранфилов**

Доставено до:

- Архива,
- „СЛОБОДЕН ПЕЧАТ“ ДОО Скопје
- ЈЗУ Општа болница Велес